



СОЛУН – ЛУТРАКИ – ВОДЕН НОВА ГОДИНА 2019



29.12.2018 (Сабота) Битола – Солун – Лутраки

Состанок на групата во 05.00 часот на паркингот на Спортска Сала. Поаѓање за Солун. Можност за прошетка низ центарот на Солун или организиран шопинг во еден од поголемите трговски центри. Во попладневните часови поаѓање за Лутраки, мало туристичко место кое е познато уште од времето на Александар Велики, посебно развиено во последните десетина години. Изобилува со многу хотели, апартмани и ресторани. Овде имате можност за комбинација помеѓу минералната топла вода во базените или прошетка по живописното место. Течењето на топлата и ладната вода заедно, збогатено со флората придонесува ова место да се прогласи за “природна бања”. Температурата на водата е од 37 - 38С. Сместување во вила Харама. Слободно време. **Ноќевање.**

30.12.2018 (Недела) Лутраки

Слободно време за користење на отворените и затворени базени со топла термална вода и прекрасна можност на отворено да се релаксирате во минералната вода. Слободно време за прошетка низ селото Лутра Пожар кое претставува идеално место за одмор и релаксација низ целата година. Дозволете ни да Ви ја покажеме скриената убавина во оваа област и да ги откриеме тајните на природата што ќе ја освежат вашата душа и тело. **Ноќевање.**

31.12.2018 (Понеделник) Лутраки

Слободен ден за индивидуални активности. Организиран превоз до базените со топла вода. Враќање во Лутраки и припрема за новогодишната вечер. Вечерта, факултативна Новогодишна вечера во национален ресторан со богато мени и музичка програма. **Ноќевање.**

01.01.2019 (Вторник) Лутраки-Воден-Битола

Одјавување од апартманите. Можност за капење во базените или прошетка низ градот. Поаѓање за Воден во 14:00 часот-градот познат по водопадите и прекрасните градини. Најголемиот водопад паѓа од височина и е вистинска природна атракција. Можност за прошетка низ гратчето и многубројните ресторани. Попладне поаѓање за Битола. Пристигнување во вечерните часови.

Вила Харама, Јакинтос - I категорија

3 ноќевања	4.340 ден по лице	3 лице - 50%
2 ноќевања	3.990 ден по лице	/

http://harama-guesthouse-loutra-pozar.focusgreece.gr/index_en.php

Во цената не е вклучено:

- Свечена НОВОГОДИШНА вечера во национален ресторан - 25 евра
- патничко осигурување
- влезници за базените
- превоз - 1.800 ден по лице

Напомена:

- За реализација на аранжманот, потребни е минимум од 40 патници;
- За овој аранжман важат општите услови на патување ТА Бела Роза II
- Агенцијата го задржува правото на промена на редоследот на програмата.
- Агенцијата го задржува правото за отказ на аранжманот најмалку 5 дена пред поаѓање.

